



## Повик за обучувач/и во рамки на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“

За потребите на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме Повик за *обучувач/и* за обуки за меки вештини, претприемништво и прибирање средства за социјални претпријатија во Северна Македонија.

### За повикот:

Во рамки на активноста, НМСМ има потреба од ангажирање на :

- Обучувачи (2) за одржување на тренинзи на тема soft skills (меки вештини), со вкупно опфат од 100 учесници, преку 4 обуки;
- Обучувачи (2) за одржување на обуки на тема fundraising and community engagement (прибирање средства и комуницирање со заедницата), со вкупно опфат од 100 учесници, преку 4 обуки;
- Тренери (2) за одржување на обуки на тема претприемништво/социјално претприемништво, со вкупно опфат од 100 учесници, преку 4 обуки.

Преку проектот ќе се одржат вкупно 12 обуки наменети за млади вработени во социјални претпријатија и невработени млади лица од ранливи групи на граѓани, со цел да намалат и неутрализираат предизвиците со кои младите се соочуваат во нивните обиди да основаат сопствено социјално претпријатие и ќе им помогнат во нивниот професионален раст и развој.

Обуките ќе бидат поделени во три програми:

- **Обуки за меки вештини**, со кои најмалку 100 невработени млади лица и млади лица вработени во социјални претпријатија ќе развијат меки вештини како комуникација, лидерство, тимска работа, професионални вештини, ИТ меки вештини, итн. Обуките ќе се одржуваат со физичко присуство, имајќи





предвид дека меките вештини полесно се пренесуваат во живо. Секоја од обуките за меки вештини ќе трае 3 дена.

- **Обуки за претприемништво**, со кои најмалку 100 невработени млади лица ќе се стекнат со потребните знаења за основање и управување со сопствено социјално претпријатие, како развој на бизнис план, запознавање со законските и административните одредби за започнување и управување со социјално претпријатие, управување со човечки ресурси, вмрежување итн. Секоја од обуките за претприемништво ќе трае 2 дена и истите ќе се одвиваат онлајн.
- **Обуки за прибирање средства и за комуницирање со заедницата**, со кои најмалку 100 потенцијални млади претприемачи и млади лица вработени во постоечки социјални претпријатија ќе бидат обучени како успешно да водат кампања за прибирање финансиски средства за нивното социјално претпријатие и како да комуницираат со нивната заедница и целна група. Обуките ќе траат 2 дена и ќе се одржуваат онлајн.


Еден тим од двајца обуки може да се пријави само за една од темите за обуките. Тренинзите за меки вештини ќе се одржуваат со физичко присуство, додека тренинзите за fundraising and community engagement и претприемништво ќе се спроведуваат електронски.

#### **Работни задачи на тренери:**

- Спроведување на 4 тренинзи со опфат од 100 млади лица;
- Подготовка на агенда и материјали за тренинзите;
- Подготовка на извештај за спроведениот тренинг и постигнатите резултати на англиски јазик.

#### **Потребни квалификации:**





Сите заинтересирани коишто сакаат да аплицираат за повикот потребно е да ги исполнуваат следните услови:

- Најмалку 5-годишно работно искуство во областа за соодветната тема;
- Најмалку 2 годишно искуство во држење на обуки и работилници за млади;
- Искуство во креирање на програми за обука на млади;
- Способност за сумирање и претставување на стручни термини во лесно разбирливи текстови и пораки за млади;
- Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
- Докажани способности за планирање, организација и имплементација на тренинзи од почеток до финално известување;
- Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите.

#### Начин на аплицирање:

Понудата се се доставува до Национален младински совет на Македонија (ул. Вељко Влаховиќ 7/1-1, 1000 Скопје) или скенирана на е-пошта [applications@nms.org.mk](mailto:applications@nms.org.mk). Како наслов на електронската порака наведете: „Апликација/Понуда за тендер бр. IPA/2021/427-552/2022/01-18/1, најдоцна до **28.01.2023** година, до крајот на денот.


Во апликацијата потребно е да се содржани следните документи:

- Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 3);
- Тековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година;
- Методологија (анекс 6);
- Биографија на тренерот со референци/Портфолио на правниот субјект и биографии на тимот кој ќе работи на тренингот;
- Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 5);
- Потпишана изјава (за правни субјекти) дека нема правни пречки за реализација на активноста (документ во прилог, анекс 4).





Национален младински совет  
на Македонија



СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО  
ЗА МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ



Финансирано од  
Европска Унија